

**ВЕТЕРИНАРНО ЗДРАВСТВЕН СЕРТИФИКАТ**

**Health Certificate**

**За живина наменета за колење и живина за обновата со исклучок на ноеви (SRP)  
/ For slaughter poultry and poultry for restocking game supplies other than ratites (SRP)**

ЗЕМЈА: /COUNTRY:		Ветеринарно здравствен сертификат за Република Македонија /Veterinary certificate to Republic of Macedonia								
Дел I: Детали за испратената пратка Part I: Details of dispatched consignment	I.1. Испраќач /Consignor  Име /Name  Адреса /Address  Тел. /Tel.			I.2. Референтен број на сертификатот /Certificate reference number		I.2.a				
				I.3. Централен Надлежен Орган /Central Competent Authority						
				I.4. Локален Надлежен Орган /Local Competent Authority						
	I.5. Примач /Consignee Име /Name Адреса /Address Поштенски број /Postal code Тел. /Tel.			I.6.						
	I.7. Земја на потекло /Country of origin		ISO код /ISO code	I.8. Подрачје на потекло /Region of origin		Код /Code	I.9. Земја на дестинација /Country of destination	ISO код /ISO code	I.10. Подрачје на дестинација /Region of destination	Код /Code
	I.11. Место на потекло /Place of origin  Име /Name Адреса /Address  Име /Name Адреса /Address  Име /Name Адреса /Address			Број на одобрение /Approval number		I.12.				
	I.13. Место на натовар /Place of loading  Адреса /Address			Број на одобрение /Approval number		I.14. Дата на поаѓање /Date of departure		Време на поаѓање /Time of departure		
	I.15. Средства за транспорт /Means of transport Авион <input type="checkbox"/> Брод <input type="checkbox"/> Железнички вагон <input type="checkbox"/> /Aeroplane /Ship /Railway wagon Средство за патен сообраќај <input type="checkbox"/> Друго <input type="checkbox"/> /Road vehicle /Other /Друго  Идентификација: /Identification: Документ на кој се повикува: /Documentary references:			I.16. Влезно ВИМ на ГП во РМ /Entry VIP in RM		I.17. Бр на ЦИТЕС /No(s) of CITES				
	I.18. Опис на стоката /Description of commodity			I.19. Код на стоката (ХС код) /Commodity code (HS code)		I.20. Количество /Quantity				
	I.21.			I.22. Број на пакувања /Number of packages		I.24.				
I.23. Идентификација на контејнерот/број на плomba /Identification of container/seal number			I.25. Пратките се наменети за : /Commodities certified for :		Колење <input type="checkbox"/> За обновата на дивеч <input type="checkbox"/> /Slaughter /Game restocking					
I.26.			I.27. За влез или увоз во РМ / For import or admission into RM <input type="checkbox"/>							
I.28. Идентификација на стоките : /Identification of the commodities :			Видови (Научно име) /Species (Scientific name)      Количина/Quantity							

Земја /Country	SRP (живина за колење и живина за обнова на дивечот со исклучок на ноеви) /SRP (slaughter poultry and poultry restocking game supplies other than ratites)		
II	Податоци за здравствената состојба /Health information	II.a. Certificate reference number /Референтен број на сертификатот	
Дел II: Сертификација /Part II: Certification	<b>II.1. Потврда за здравствената состојба на животните /Animal health attestation</b>		
	Јас, долу потпишаниот официјален ветеринар, со ова потврдувам дека живината <sup>(1)</sup> опишана во овој сертификат /I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that the poultry <sup>(1)</sup> described in this certificate:		
	II.1.1.	е во согласност со соодветниот национален пропис од областа на ветеринарното здравство односно Директивата 2009/158/ЕЗ /meet the provisions of Directive 2009/158/EC;	
	II.1.2.	останала на /has remained on:	
	<sup>(2)</sup> / <sup>(3)</sup> или /either	[територијата со код /the territory of code ..... ;]	
	<sup>(3)</sup> / <sup>(4)</sup> или /or	дел(ови) /compartment(s) ..... ;]	
	најмалку шест недели или од ведењето доколку се помлади од шест недели пред увозот во Република Македонија. Каде се увезени во земја, територија, зона или дел на потекло, истиот е извршен согласно минималните ветеринарни услови кои одговараат на задолжителните барања во националните прописи од областа на ветеринарното здравство кои се еквивалентни на оние поставени во Директивата 2009/158/ЕЗ и било кои други субсидијарни Одлуки; /for at least six weeks or since hatching if less than six weeks old prior to import to Republic of Macedonia. Where it was imported into the country, territory, zone or compartment of origin, this took place in accordance with veterinary conditions at least as strict as the relevant requirements of Directive 2009/158/EC and any subsidiary Decisions;		
	II.1.3.	потекнуваат од /come from:	
	<sup>(2)</sup> / <sup>(3)</sup> или /either	[територијата со код /the territory of code ..... ;]	
	<sup>(3)</sup> / <sup>(4)</sup> или /or	[дел(ови) /compartment(s) ..... ;]	
	(a)	која, на денот на издавањето на овој сертификат, била слободна од Њукастелска болест како што е утврдено со Правилникот (9), односно еквивалентната Регулатива (ЕЗ) Бр. 798/2008 /which, at the date of issue of this certificate, was (were) free from Newcastle disease as defined in Book of Rules(9)or equivalent Regulation (EC) No 798/2008;	
	(b)	каде е спроведена програма за пратење на авијарната инфлуенца според Правилникот (9), односно еквивалентната Регулатива (ЕЗ) Бр. 798/2008 /where a surveillance programme for avian influenza according to Book of Rules(9)or equivalent Regulation (EC) No 798/2008 is carried out;	
II.1.4.	потекнуваат од /come from:		
<sup>(2)</sup> / <sup>(3)</sup> или /either	[територијата со код /the territory of code ..... ;]		
<sup>(3)</sup> / <sup>(4)</sup> или /or	[оддел(и) /compartment(s) ..... ;]		
<sup>(3)</sup> или /either	II.1.4.1 кои, на денот на издавање на овој сертификат биле слободни од високо патогена и ниско патогена авијарна инфлуенца како што е дефинирано во Правилникот (9), односно еквивалентната Регулатива (ЕЗ) Бр. 798/2008 /which, at the date of issue of this certificate was (were) free from highly pathogenic and low pathogenic avian influenza as defined in Book of Rules(9)or equivalent Regulation (EC) No 798/2008;		
<sup>(3)</sup> или /or	II.1.4.1 кои, на денот на издавање на овој сертификат биле слободни од високо патогена авијарна инфлуенца како што е дефинирано во Правилникот (9), односно еквивалентната Регулатива (ЕЗ) Бр. 798/2008, и /which, at the date of issue of this certificate was (were) free from highly pathogenic avian influenza as defined in Book of Rules(9)or equivalent Regulation (EC) No 798/2008, and		
<sup>(3)</sup> или /either	[(a) живината потекнува од објекти во кои во последните 21 ден пред увозот во Република Македонија се спроведува програма за следење на авијарната инфлуенца и е со негативни резултати /the poultry come from an establishment in which within 21 days prior to import to Republic of Macedonia avian influenza surveillance has been carried out with negative results;]		
<sup>(3)</sup> или /oder	[(a) за време од 21 ден пред увозот во Република Македонија, живината е држена одвоено од другата живина и е извршено испитување за присуство на авијарна инфлуенца и истото е со негативен резултат. Испитувањето е извршено со земање на клоакален и трахеален, или орофарингеален брис, од 60 птици во пратката или од сите птици доколку нивниот број е помал од 60 /during the past 21 days prior import to Republic of Macedonia the poultry have been kept separately from other poultry and a virus detection test with negative testing results for avian influenza has been carried out on a random sample of cloacal and tracheal/or oropharyngeal swabs taken from at least 60 poultry in the consignment or from all poultry if less than 60 are present in the consignment;]		
	(b) живината потекнува од објект /the poultry come from the establishment:		
	- околу кои во радиус од 1 km не е забележано присуство на авијарна инфлуенца во последните 30 дена во било кој објект /around which within a 1 km radius low pathogenic avian influenza has not been present within the last 30 days on any establishment;		
	- каде не постои епидемиолошка поврзаност со друг објект каде е детектирана авијарна инфлуенца во последните 30 дена /where there has been no epidemiological link to an establishment where avian influenza has been detected within the last 30 days;		
II.1.5.	потекнува од јата каде вакцинација против авијарна инфлуенца не е спроведена /come from flock where vaccination against avian influenza has not been carried out;		
II.1.6.	држени се, од ведењето или најмалку претходните 30 дена, во објектот од каде потекнуваат /have been kept since hatching or for at least the previous 30 days on the establishment(s) of origin;		
(a)	кој(кои), не бил(биле) предмет на забрана или ограничување во поглед на здравствената состојба на животните /which is (are) not subject to any animal health restriction;		
(b)	во радиус од 10 км вклучувајќи ја, каде што е потребно, територијата на соседната земја, немало појава на високо патогена Авијарна инфлуенца или Њукастелска болест најмалку претходните 30 дена; /within a 10 km radius of which, including, where appropriate, the territory of a neighbouring country, there has been no outbreak of a highly pathogenic Avian influenza or Newcastle disease for at least the previous 30 days;		
II.1.7.	потекнуваат од јата кои /comes from flocks which:		
(a)	се прегледани на денот на издавањето на овој сертификат и не покажале клинички знаци или основа за сомневање на некоја болест /have been examined at the date of issue of this certificate and showed no clinical signs of or grounds for suspecting any disease;		
<sup>(3)</sup> или /either	[(b) не се вакцинирани против Њукастелска болест /have not been vaccinated against Newcastle disease;]		

(c) или /or	<p data-bbox="263 56 1508 100">[(b) вакцинирани се против Њукастелска болест со примена на /have been vaccinated against Newcastle disease using:</p> <p data-bbox="263 100 1508 145">..... (име и вид на вирусниот сој на Њукастелска болест (жив или инактивиран) употребен за вакцината(ите)) / (name and type (live or inactivated) of Newcastle disease virus strain used in vaccine(s))</p> <p data-bbox="263 145 1508 190">на возраст од /at the age of ..... недели/weeks;]</p> <p data-bbox="263 190 1508 302">[(c) вакцинирани се со службено одобрена вакцина на /have been vaccinated using officially approved vaccines on ..... против/against ..... (повтори доколку е потребно)/(repeat as necessary).]</p>
II.1.8	<p data-bbox="263 302 1508 369">за време на периодот споменат во II.1.6. не биле во допир со живина која не ги исполнува барањата поставени во овој сертификат или со диви птици /during the period mentioned in II.1.6, has had no contact with poultry not meeting the requirements laid down in this certificate or with wild birds.</p>
II.2.	<p data-bbox="263 369 1508 414"><b>Дополнителни гаранции за јавно здравство</b> <b>/Public health additional guarantees</b></p>
(b)	<p data-bbox="263 414 1508 481">[Програмот за контрола на <i>Salmonella</i> споменат во Законот за ветеринарно здравство ( Службен весник на РМ бр.113/07) односно еквивалентните прописи Член 10 од Регулативата (ЕЗ) Бр. 2160/2003 и посебните услови за употреба на антибактериски средства и вакцини во регулативата (ЕЗ) Бр. 1177/2006, се применети на јатото и јатото е тестирано на <i>Salmonella</i> серотиповите кои се од значење за јавното здравство</p> <p data-bbox="263 481 1508 548">/The <i>Salmonella</i> control programme referred to in Low on veterinary health (OG of RM No 113/07) or equivalent Article 10 of Regulation (EC) No 2160/2003 and the specific requirements for the use of antimicrobials and vaccines in Regulation (EC) No 1177/2006, have been applied to the flock of origin and the flock has been tested for <i>Salmonella</i> serotypes of public health significance.</p> <p data-bbox="263 548 1508 593">Дата од последното испитување на јатото со познат резултат /Date of last sampling of the flock from which the testing result is known: ..... ( dd/мм/гггг)/(dd/mm/yyyy):</p>
(c)(') или /either	<p data-bbox="263 593 1508 638">Резултати од сите испитувања во јатото /Result of all testing in the flock: [позитивно /positive;]</p>
(c)(') или /or	<p data-bbox="263 638 1508 683">[негативно /negative;]</p>
(c) или /either	<p data-bbox="263 683 1508 750">За причини различни од програмот за контрола на <i>Salmonella</i>, во рок од последните три недели пред увозот /For reasons other than the <i>Salmonella</i> control programme, within the last three weeks prior to import: [антибактериски средства не се дадени на живината за колење /antimicrobials were not administered to the slaughter poultry;]</p>
(c)(b) или /or	<p data-bbox="263 750 1508 795">[следните антибактериски средства се дадени на живината за колење: /the following antimicrobials were administered to the slaughter poultry: .....;]]</p>
II.3	<p data-bbox="263 795 1508 840"><b>Дополнителни гаранции</b> <b>/Additional guarantees</b></p>
II.3.1.	<p data-bbox="263 840 1508 929">Јас, долу потпишаниот официјален ветеринар, понатаму потврдувам дека /I, the undersigned official veterinarian, further certify that: пратката која е наменета за Република Македонија чишто статус е востановен во согласност со националните прописи од областа на ветеринарното здравство кои се еквивалентни на оние поставени во Член 12(2) од Директивата 2009/158/ЕЗ, живината опишана во овој сертификат</p>
(c) или /either	<p data-bbox="263 929 1508 1019">/where the consignment is intended for a Republic of Macedonia the status of which has been established in accordance with national veterinary legislation or Article 12(2) of Directive 2009/158/EC, the poultry described in this certificate come from flocks which: [не се вакцинирани против Њукастелска болест и биле подвргнати на серолошко испитување за присуство на антитела на Њукастелската болест 14 дена пред испораката и тестот е негативен /have not been vaccinated against Newcastle disease and underwent a serological examination for the presence of Newcastle disease antibodies in the 14 days preceding consignment and tested negative;]</p>
(c) или /or	<p data-bbox="263 1019 1508 1108">[вакцинирани се против Њукастелска болест но не со жива вакцина 30 дена пред испораката на пратката и биле подвргнати на вирусолошко испитување за присуство на вирусолошки тест за Њукастелска болест 14 дена пред испораката на пратката на случаен примерок од клоакални брисеви или фецес на најмалку 60 птици и тестот е негативен; /have been vaccinated against Newcastle disease but not with a live vaccine in the 30 days preceding consignment and underwent a virus isolation test for Newcastle disease in the 14 days preceding consignment on a random sample of cloacal swabs or faeces samples from at least 60 birds and tested negative;]</p>
(c) II.3.2.	<p data-bbox="263 1108 1508 1198">Следните дополнителни гаранции изложени во националните прописи од областа на ветеринарното здравство кои се еквивалентни на оние поставени во Член 16 и/или 17 од Директивата 2009/158/ЕЗ од страна на Република Македонија, се обезбедени /The following additional guarantees, laid down by the Republic of Macedonia of destination pursuant to national veterinary legislation or Articles 16 and/or 17 of Directive 2009/158/EC, are provided:</p>
II.4	<p data-bbox="263 1198 1508 1243"><b>Дополнителни здравствени услови</b> <b>/Additional health requirements</b></p>
(c)(3) или /either	<p data-bbox="263 1243 1508 1332">[иако употребата на вакцини против Њукастелска болест кои не ги исполнуваат посебните услови од Правилникот (9), односно Анекс VI (II) од Регулатива (ЕЗ) Бр. 798/2008 не е забранета во /although the use of vaccines against Newcastle disease which do not fulfil the specific requirements of Book of Rules(9)or equivalent Annex VI (II) to Regulation (EC) No 798/2008 is not prohibited in: [територијата со код /the territory of code ..... ; ]</p>
(c)(4) или /or	<p data-bbox="263 1332 1508 1377">[дел(ови) /compartment(s) ..... ; ]</p>
	<p data-bbox="263 1377 1508 1422">живината опишана во овој сертификат /the poultry described in this certificate:</p>
	<p data-bbox="263 1422 1508 1467">(a) не била вакцинирана најмалку претходните 12 месеци со вакви вакцини; /has not been vaccinated for at least the previous 12 months with such vaccines;</p>
	<p data-bbox="263 1467 1508 1512">(b) потекнува од јато кое го поминало вирусолошкиот тест за Њукастелска болест, извршен во официјална лабораторија не порано од 14 дена пред испораката, на случаен примерок од клоакален брис од најмалку 60 птици во секое јато и во кое Интрацеребралниот Патогенски Индекс (ИЦПИ) за авијарни парамиксовируси не е поголем од 0.4; /come from a flock which underwent a virus isolation test for Newcastle disease, carried out in an official laboratory not earlier than 14 days preceding consignment on a random sample of cloacal swabs from at least 60 birds in each flock concerned and in which no avian paramyxoviruses with an Intracerebral Pathogenicity Index (ICPI) of more than 0,4 were found;</p>
	<p data-bbox="263 1512 1508 1556">(c) не била во контакт со живина која не ги исполнува условите под (a) и (b) во последните 60 дена пред испораката; /during the last 60 days before consignment, has not been in contact with poultry that does not fulfil the conditions in (a) and (b);</p>
	<p data-bbox="263 1556 1508 1601">(d) била држена во изолација под официјален надзор на објектот на потекло за време од 14 дена како што е споменато под (b) /has been kept in isolation under official surveillance on the establishment of origin in the 14-day period mentioned in (b).]</p>
(11) II.5.	<p data-bbox="263 1601 1508 1646"><b>Потврда за превозот на животните</b> <b>/Animal transport attestation</b></p>
	<p data-bbox="263 1646 1508 1691">Јас, долупотпишаниот официјален ветеринар, понатаму потврдувам, дека живината била транспортирана во сандачи или кафези кои /I, the undersigned official veterinarian, further certify that the poultry are transported in crates or cages which:</p>
	<p data-bbox="263 1691 1508 1736">(a) содржат само живина од ист вид, категорија и тип што доаѓаат од ист објект /contain only poultry of the same species, category and type coming from the same establishment;</p>
	<p data-bbox="263 1736 1508 1780">(b) се затворени во согласност со упатствата на надлежниот орган со цел да се избегне било каква можност за промена на содржината /are closed in accordance with the instructions of the competent authority to avoid any possibility of substitution of the contents;</p>
	<p data-bbox="263 1780 1508 1825">(c) дополнително превозните средства во кои што се транспортираат се проектирани така да /in addition to the vehicles in which they are transported, are designed to:</p>
	<p data-bbox="263 1825 1508 1870">(i) спречат испуѓање на било какви екскременти и да го доведат на минимум губењето на перјата во текот на транспортот /prevent any excrement escaping and reduce to a minimum any loss of feathers during transport;</p>
	<p data-bbox="263 1870 1508 1915">(ii) овозможуваат визуелен преглед на живината /allow visual inspection of the poultry;</p>
	<p data-bbox="263 1915 1508 1960">(iii) овозможуваат чистење и дезинфекција /allow cleansing and disinfecting;</p>

- (d) дополнително, во однос на возилата во кои ќе се извршува транспортот, тие се исчистени и дезинфицирани пред натоварот во согласност со упатствата на надлежниот орган  
/in addition to the vehicles in which they are to be transported, have been cleansed and disinfected before loading in accordance with the instructions of the competent authority.

**Забелешки**

**/Notes**

**Дел I:**

**/Part I:**

- Рамка I.8: Наведете го кодот на областа или името на одделот на потекло, доколку е потребно, а како што е утврдено во Правилникот (9), односно еквивалентниот Анекс I од Регулативата (ЕЗ) Бр. 798/2008 со кодот во колона 2, Дел 1.  
/Box I.8: provide the code for the zone or name of the compartment of origin, if necessary, as defined in Book of Rules(9)or equivalent under code of column 2, Part 1 of Annex I of Regulation (EC) No 798/2008.
- Рамка I.15: Наведете го регистрацискиот број(еви) на железничките вагони и камиони, имињата на бродовите и, ако е познато, бројот на авионските летови. Во случај на превоз во контејнери или кутии, вкупниот број на истите и нивните регистрациски борови и каде што има сериски број на пломбата треба да се наведе во рамката I.23.  
/Box I.15: Indicate the registration number(s) of railway wagons and lorries, the names of ships and, if known, the flight numbers of aircraft. In the case of transport in containers or boxes, the total number of these and their registration and where there is a serial number of the seal it has to be indicated in box I.23.
- Рамка I.19: Употребувајте го соодветниот HS код: 01.05 или 01.06.39.  
/Box I.19: use the appropriate HS code of the World Customs Organization: 01.05 or 01.06.39.

**Дел II:**

**/Part II:**

- (1) Живина како што е дефинирано во националните прописи од областа на ветеринарното здравство односно во еквивалентниот пропис Регулативата (ЕЗ) Бр. 798/2008 со исклучок на ноеви.  
/Poultry as defined in national veterinary legislation or Regulation (EC) No 798/2008 with the exception of raites.
- (2) Код на територијата како што е наведено во Правилникот (9) односно еквивалентна колона 2, Дел 1 од Анексот I на Регулативата (ЕЗ) Бр. 798/2008.  
/Code of the territory as it appears in Book of Rules(9)or equivalent column 2, Part 1 of Annex I to Regulation (EC) No 798/2008.
- (3) Задржете доколку е потребно .  
/Keep as appropriate.
- (4) Да се внесе името на одделот.  
/Insert the name of compartment(s).
- (5) Пополнете доколку е потребно.  
/Complete if appropriate.
- (6) Гаранцијата важи само за живина од расата *Gallus gallus* и мисирки.  
/This guarantee applies only for poultry belonging to the species of *Gallus gallus and turkeys*.
- (7) Ако некои резултати биле позитивни на наведените серотипови, за време на животот на јатото, наведи го како позитивен:Salmonella Enteritidis, Salmonella Typhimurium.  
/If any of the results were positive for the following serotypes during the life of the flock of origin indicate as positive: Salmonella Enteritidis, Salmonella Typhimurium.
- (8) Пополни по потреба: наведи го името и активната супстанција на антибактериското средство кое е употребено  
/Complete if appropriate: indicate the name and active substance of antimicrobials used.
- (9) Правилник за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружува пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло  
/Book of Rules on the procedures and checks in import and transit of live animals, aquaculture or products of animal origin, list of third countries approved for import and transit, the model veterinary health certificates or other documents accompanying the consignment with live animals, aquaculture or products of animal origin
- (10) Оваа гаранција е потребна само за живината која доаѓа од земји, територии, области или делови каде се применуваат националните прописи од областа на ветеринарното здравство односно еквивалентниот Член 13(1) од Регулативата (ЕЗ) Бр. 798/2008.  
/This guarantee is required only for poultry coming from countries, territories, zones or compartments where national veterinary legislation or Article 13(1) of Regulation (EC)No 798/2008 applies.
- (11) Според Законот за заштита и благосостојба на животните (Службен весник на РМ бр.113/07) и соодветната Регулатива на Советот (ЕЗ) Бр. 1/2005, животните ќе бидат контролирани од страна на надлежниот орган за да се провери дали пратката е погодна да го продолжи патот во Република Македонија. Во случај условите да не се исполнети, животните треба да се растоварат и треба да се превземат понатамошни мерки.  
/Please note that according Low on animal welfare and protection ( OG of the RM No 114/07) as a propriety Council Regulation (EC) No 1/2005 animals will be checked by Republic of Macedonia ' competent authorities to check if they are fit to continue the journey after entry in to the R. Macedonia . In the case the requirements are not fulfilled, the animals need to be unloaded and further measures taken.
- (12) За земји или територии со влез "N" во низата 6 од Дел 1 од Анекс I од Регулативата (ЕЗ) 798/2008, за живина за колење и живина за обнова на дивечот со исклучок на ноеви (SRP), ова значи дека во случај на појава на Њукастелска болест како што е дефинирано во Регулативата (ЕЗ) 798/2008, тогаш кодот на земјата или територијата ќе продолжи да се користи, но ова ќе ја исклучи секоја област која е под официјална забрана, од трета земја во однос на Њукастелска болест, на денот на издавање на овој сертификат./ For countries or territories with the entry "N" in column 6 of Part 1 of Part 1 of Annex I to Regulation (EC) No 798/2008, for slaughter poultry and poultry restocking game supplies other than raites (SRP)only , this means that in the case of an outbreak of Newcastle disease as defined in Regulation (EC) No 798/2008 then the country code or territory code shall continue to be used but this will exclude any area under official restrictions, by the third country concerned in relation to Newcastle disease, at the date of issue of this certificate.

Овој сертификат важи 10 дена.

/This certificate is valid for 10 days.

Официјален ветеринар

/Official veterinarian:

Име (со печатни букви):

/Name (in capitals):

Датум:

/Date:

Печат:

/Stamp:

Квалификации и титула:

/Qualification and title:

Потпис:

/Signature: